

Саемската манифестација "Ден на земјоделието", кое прв пат се одржа во Пробиштип, предизвика интерес кај земјоделците, што говори за амбицијата таа да прерасне во традиција.

ва и посовремена механизација, која се користи во земјоделието. Интересно е да се напомене дека од страна на производителите поединци,



ДОНЧО МАРКОВ, РАКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОРОТ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО, ПОДРАЧНА ЕДИНИЦА ПРОБИШТИП

ИЗЛЕЗОТ Е ВО ПРОМОВИРАЊЕТО МАЛИ БИЗНИСИ

■ Пишува: Рената МАТЕСКА



мици, во поголем објект од двесте метри квадратни, со што на некој начин ќе и излезе во пресрет на зголемената потреба, која е и надвор од градов. Печурката е деликатесна здрава храна, таа е хранлива и лековита. Всушност, таа е органска храна, која помага за сите внатрешни болести. Околу еден килограм печурки можат да заменат 250 грама телешко месо. Од неа се подготвуваат многу специјалитети иако кај нас сè уште не е доволно популарна, односно немаме навика за неа.

☀ Дали е потребна голема инвестиција за печуркарството?

ТРАЈАНОВСКИ: Интересно е да се напомене дека инвестицијата се враќа за кусо време, за повеќе од дваесеттина дена, поточно дваесет и пет кога е првата берба на буковката. Имајќи ги предвид нашите планови за брзо проширување, тоа значи и околу пет нови вработувања, што е многу важно за еден град како што е Пробиштип. Печурките имаат четирикратни приноси и по завршувањето на циклусот важно е да се напомене дека вреќичките во кои се одгледуваат печурките можат да се преработат и да се употребат како добиточна храна.

☀ Со оглед на лошата економска слика во Пробиштип и големата бројка невработени лица, може ли перспективата да се гледа во развојот на малите бизниси?

ТРАЈАНОВСКИ: Пробиштип е рударско гратче каде целата економија беше сведена на рудникот Злетово и на Фабриката за акумулатори. Со оглед на реалноста дека рудникот веќе долго време не работи, ние изле-

Во едно експериментално гратче како Пробиштип каде што рударството изумре, а граѓаните се доведоа до ситуација да преживуваат, излезот се бара во земјоделието и во малите и средните претпријатија. Токму со таква цел беше организиран "Денот на земјоделието", кој неодамна беше главен настан во овој некогаш богат и развиен крај од нашата Македонија. Земјоделското здружение Машински круг од Пробиштип во соработка со SFARM II (Поддршка на земјоделските здруженија на Република Македонија), беа главните организатори на манифестацијата.

"Посетителите на овој Саем имаа можност да видат презентирани механизација и најразновидни земјоделски производи. Можам да кажам дека ова се случува прв пат, но со амбиција да прерасне во традиција. Имавме покането многу гости, посетителите беше одлична, а за во иднина очекуваме и повеќе. На Саемот прв пат се изложу-

ПАНЧЕ ТРАЈАНОВСКИ, ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ - ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ПЕЧУРКИ

ПОТРЕБНА Е ИДЕЈА ЗА ДОБРА ЗАРАБОТУВАЧКА

☀ Господине Трајановски, кога дојдовте на идеја да почнете со бизнисот одгледување печурки, буковки?

ТРАЈАНОВСКИ: Идејата произлезе од потребите кои ги имавме во угостителството, бидејќи работам и како угостител. Посетивме некои колеги во Кочани, кои нè упатија во работата и така решивме да почнеме. Почнавме со мини-производство, опревивме една просторија во која создадовме максимални услови за одгледување печурка буковка. Досега ни оди одлично.


☀ Што сè е потребно за да се одгледуваат печурките буковки?

ТРАЈАНОВСКИ: За ова растение се неопходни влага, воздух, светлина, потребните хигиенски услови. Иако почнавме со мало производство, сепак поради зголемената побарувачка на производителите, еве мораме да се прошируваме, најдоцна за неколку сед-




зот треба да го бараме во малите и средните бизниси. На овој начин може да се најде излез и граѓаните да преживеат и да дојдат до скромна заработувачка.

Во овој поглед е неопходно да интервенира и Владата преку овозможување поволни кредитни линии за развој на земјоделството.

 Каква е палетата производи кои ги нудите и како го контролирате квалитетот на печурките?

ТРАЈАНОВСКИ: Ние нудиме свежи печурки и маринирани, за кои има особен интерес. Квалитетот го контролираме преку надлежниот Институт за храна, така што исправноста е загарантирана. Соработуваме со професорите од Земјоделскиот факултет, кои нè советуваат за одгледувањето, но морам да напомам дека слабо можеме да дојдеме до литература, специјализирана за печурки.

 Може ли убаво да се живее и да се заработи со одгледувањето печурки и како излегуваат на крај со конкуренцијата?

ТРАЈАНОВСКИ: Ова е семеен бизнис, кој не бара голема инвестиција и ангажирање работна рака. Но, со оглед на побарувачката, неопходно е проширување, а за поголемо проширување потребна е инвестиција, а со ваквите услови тоа тешко ни оди. Имаме добра соработка со Здружението за земјоделско производство, кое ми излегува во пресрет и ми помага за решавање на проблемите. Што се однесува до конкуренцијата можам да кажам дека здравата храна нема конкуренција.

имаше голем интерес за излагање на производите. На Саемот имаше можност да се дегустираат млечни производи, мед, печурки и слично. Во целина сите сме задоволни од текот на манифестацијата. Ова е сепак настан на локално ниво, но со амбиција да прерасне на пошироко ниво. Ова е шанса за земјоделците да ги претстават своите производи, при што можат да се склучат и договори за соработка со производителите, односно да се склучат зделки. Од Земјоделското здружение Машински круг имаме изготвено едногодишен план за унапредување на земјоделието во регионот, особено ако се има предвид дека механизацијата е крајно заостаната", вели Дончо Марков, раководител на Секторот на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Подрачна единица Пробиштип, кој е и претседател

на Здружението за земјоделски производи од истиот град.

"Идејата за 'Денот на земјоделието' е за подобрување на услугите и поконкурентни цени за членовите на ЗМК, преку рационално искористување на механизацијата и воведување посовремена технологија за добивање повеќин земјоделски производ, а во интерес на сите членови", изјавија организаторите на настанот, Земјоделското здружение Машински круг, Пробиштип.

Покрај презентацијата на учесниците-фирми, изложбата на механика, се одржа и предавање на тема: Неопходноста од формирање, начин на функционирање на ЗМК за успешно организирано земјоделство. На учесниците им беа доделени благодарници и признанија, а целиот настан беше проследен со културно-уметничка програма.



фати се
за Даб!
Прилејска Пиварница